


Насока за пополнување на рубрики од царинската декларација за повторен извоз при завршување на постапки со економски ефект за кои царинските декларации биле поднесени во системот ASYCUDA

ЦАРИНСКО СКЛАДИРАЊЕ

I Одобрението за царинско складирање НЕ Е евидентирано во СОЦДАД

1. Во царинската декларација за повторен извоз (**ЕХМК**) по постапка на царинско складирање, во полето „Барана постапка“ се внесува **“31”**, а во полето „Претходна постапка“ се внесува **“00”**.
2. Групата на податоци „Детали за склад“ не се пополнува.
3. Групата на податоци „Информации за раздолжување“ не се пополнува.
4. Групата на податоци „Гаранција“ не се пополнува.
5. Податоци за раздолжување на износот на гаранција се пополнуваат во рубрика 44 „Приложени документи“ на следниот начин:
 - Во полето „Тип на документ“ се внесува ознаката **“5071”** (други документи)

Во полето „Број на декларација“ се внесуваат податоци за гаранција и износот кој треба да се раздолжи во следниот формат **„G20/9001012345/18345“**, каде што G20 означува шифра за раздолжување на гаранција, 9001012345 е број на гаранција од стариот систем за гаранции и 18345 е износ во денари кој треба да се раздолжи (раздолжувањето се врши рачно во стариот систем од страна на царински службеник).




Доколку во рубрика 15 од одобрението е наведена шифра **“3”** (пренесувањето до царинскиот орган за излез), тогаш гаранцијата за царинско складирање се раздолжува откако стоката ќе го напушти царинското подрачје, односно царинската испостава за извоз ќе испрати порака IE599.

II Одобрението за царинско складирање Е евидентирано во СОЦДАД

1. Во царинската декларација за повторен извоз (**ЕХМК**) по постапка на царинско складирање, во полето „Барана постапка“ се внесува **“31”**, а во полето „Претходна постапка“ се внесува **“71”**.
2. Групата на податоци „Детали за склад“ се пополнува со шифра на локација од одобрението за царинско складирање евидентирано во подситемот МЕОС (Управување со одобренија) во СОЦДАД.
3. Групата на податоци „Информации за раздолжување“ не се пополнува.
4. Групата на податоци „Гаранција“ не се пополнува.
5. Податоци за раздолжување на износот на гаранција се пополнуваат во рубрика 44 „Приложени документи“ на следниот начин:
 - Во полето „Тип на документ“ се внесува ознаката **“5071”** (други документи)

Во полето „Број на декларација“ се внесуваат податоци за гаранција и износот кој треба да се раздолжи во следниот формат **„G20/9001012345/18345“**, каде што G20 означува шифра за раздолжување на гаранција, 9001012345 е број на гаранција од стариот систем за гаранции и 18345 е износ во денари кој треба да се раздолжи (раздолжувањето се врши рачно во стариот систем од страна на царински службеник).



The screenshot shows a software window titled "Приложени документи". At the top, there are navigation buttons (back, forward, search, etc.). The main area contains two input fields: "Тип на документ" with a dropdown menu showing "5071" and a button labeled "Други документи", and "Број на декларација" with a text input field containing "G20/9001012345/18345".


Доколку во рубрика 15 од одобрението е наведена шифра “3” (пренесувањето до царинскиот орган за излез), тогаш гаранцијата за царинско складирање се раздолжува откако стоката ќе го напушти царинското подрачје, односно царинската испостава за извоз ќе испрати порака IE599.

УВОЗ ЗА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ

1. Во царинската декларација за повторен извоз (**ЕХМК**) по постапка на царинско складирање, во полето „Барана постапка“ се внесува **“31”**, а во полето „Претходна постапка“ се внесува **“51”**.

2. Групата на податоци „Информации за раздолжување“ не се пополнува.
3. Групата на податоци „Гаранција“ не се пополнува.
4. Податоци за раздолжување на износот на гаранција се пополнуваат во рубрика 44 „Приложени документи“ на следниот начин:
 - Во полето „Тип на документ“ се внесува ознаката **“5071“** (други документи)

Во полето „Број на декларација“ се внесуваат податоци за гаранција и износот кој треба да се раздолжи во следниот формат **„G20/9001012345/18345“**, каде што G20 означува шифра за раздолжување на гаранција, 9001012345 е број на гаранција од стариот систем за гаранции и 18345 е износ во денари кој треба да се раздолжи (раздолжувањето се врши рачно во стариот систем од страна на царински службеник).



The screenshot shows a window titled "Приложени документи" (Attached Documents). It contains two input fields: "Тип на документ" (Document Type) with a dropdown menu showing "5071" and a button labeled "Други документи" (Other Documents); and "Број на декларација" (Declaration Number) with a text input field containing "G20/9001012345/18345". Above the window are navigation buttons: "««««", "««", "«", "»", "»»»", "+", "-", and a document icon.

Доколку во рубрика 15 од одобрението е наведена шифра "3" (пренесувањето до царинскиот орган за излез), тогаш гаранцијата за царинско складирање се раздолжува откако стоката ќе го напушти царинското подрачје, односно царинската испостава за извоз ќе испрати порака IE599.

ПРИВРЕМЕН УВОЗ

1. Во царинската декларација за повторен извоз (**EXMK**) по постапка на царинско складирање, во полето „Барана постапка“ се внесува **“31“**, а во полето „Претходна постапка“ се внесува **“53“**.
2. Групата на податоци „Информации за раздолжување“ не се пополнува.
3. Групата на податоци „Гаранција“ не се пополнува.
4. Податоци за раздолжување на износот на гаранција се пополнуваат во рубрика 44 „Приложени документи“ на следниот начин:
 - Во полето „Тип на документ“ се внесува ознаката **“5071“** (други документи)

Во полето „Број на декларација“ се внесуваат податоци за гаранција и износот кој треба да се раздолжи во следниот формат **„G20/9001012345/18345“**, каде што G20 означува шифра за раздолжување на гаранција, 9001012345 е број на гаранција од стариот систем за гаранции и 18345 е износ во денари кој треба да се раздолжи (раздолжувањето се врши рачно во стариот систем од страна на царински службеник).

««« « « » »» + -

Приложени документи

Тип на документ 5071

Број на декларација G20/9001012345/18345

Доколку во рубрика 15 од одобрението е наведена шифра “3” (пренесувањето до царинскиот орган за излез), тогаш гаранцијата за царинско складирање се раздолжува откако стоката ќе го напушти царинското подрачје, односно царинската испостава за извоз ќе испрати порака IE599.